

Финансиски извештај

Краток осврт на финансирањето

Ве информираме за неколку основни податоци за работата на Комората во 2010 год.:

Заклучно со 31.12.2010 год. Комората брои вкупно: 95 членови. Од кои 80 членки се активни, а 15 се пасивни членови за изминатата година. Во минатата година 5 фирми се откажале од членство.

Вкупно е фактуриран износ од: 4.146.156.000 денари, од кои се наплатени вкупно 3.916.156 денари.

На име членарина се фактурирани 705,000 денари, а наплатата изнесува 478.000 денари.

Не се наплатени вкупно 227.000 денари, од нив 96.400 ден од фирми кои го откажаа членството (Бомекс, Прокредит Банка, ГД Тиквеш, итн). Дел од ненаплатен износ односно 105.600 денари е во рок за наплата. Овие членови кои не ја платиле членарината се ставени во група на пасивни членови.

Во вкупно фактурираниот износ делот на фактурирана членарина изнесува 17 %, а пак услугите зафаќаат 83 % од фактурираната вредност.

За споредба тој однос во 2009 година беше 12% членарина и 88% услуги, а пак во 2008 година тој однос беше 52% фактурирана членарина и 48% фактурирани услуги.

Вкупно членарина платиле 42 фирми или 68% успешност на наплата во однос на фактурираната членарина.

Комората нема неплатени финансиски обврски, односно сите трошоци кон партнери, институции и кон вработени се подмирени во целост.

Во 2011 година се очекува основните месечни потреби на комората да изнесуваат околу 85.000 денари. Врз основа на програмата се предвидува буџет од околу 1.845,000 денари.

Во оваа година поголем дел од средствата се очекува да бидат обезбедени од членарина, но и процентот на средства добиени од услуги да продолжи да расте што конечно во 2011 значително ќе се почувствува.

Согласно Статутот, Комората се финансира од коморска членарина, донации, подароци, надомест за услуги кои ги извршува. Висината на членарината според член 11 ја утврдува мнозинството од членови на Собранието на комората.

Според член 16 од Законот за сметководство на непрофитните организации финансиската состојба на Македонско Руската Стопанска Комора -Скопје заклучно со 31.12.2010 год е следната

Приходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

Приходи од членарина		Износ
-----------------------------	--	--------------

Вкупно фактурирано		705.000.,00
Вкупно наплатено		478,000,00
Вкупно ненаплатено		227,000,00

Приходи од услуги		Износ
--------------------------	--	--------------

Организација на саеми, бизнис средби, лого, преводи, книга		3.441.156,00
ВКУПНО		3.441.156,00

ВКУПНИ ПРИХОДИ		4.146.156,00
-----------------------	--	---------------------

Расходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

заклучно со 31.12.2010		Износ
------------------------	--	--------------

Расходи по Фактури		1.493,924,50
Расходи за личен доход и придонеси		463.154,00
Расходи за учество на саемски штандови, хотели и трансфери во Русија		2.182,651,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.139,729,50

ВКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ		4,146,156,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.139.729,50
Реална состојба на 01.01.2011		6.426,50
Претпоставена ДОБИВКА		227.000,00
Ненаплатен износ –членарини		-227.000.00

Добивката од финансиската година се пренесува во наредната година.